



УПАТСТВА ЗА БОЛЕСТИ

ОРГАНИ ЗА ДИШЕЊЕ

ВОВЕД:

Респираторниот систем е составен од група на мускули, крвни садови и органи кои ни овозможуваат да дишаме. Примарната функција на овој систем е да обезбеди телесни ткива и клетки со живот давајќи кислород, додека протерување на јаглерод диоксид. Овие гасови се транспортираат преку крвта до местата на размена на гасови (бели дробови и клетки) од страна на циркулаторниот систем. Покрај дишењето, респираторниот систем, исто така, помага во вокализацијата и чувството за мирис.

ЗАБОЛУВАЊА:

НАЈЧЕСТИ заболувања и болести на овие органи се: **болестите на носот, болестите на Гркланот и грлото, болести на душникот и дишните патишта, болестите на белите дробови и други болести на органите за дишење.**

ТЕРАПИЈА:

Терапијата се состои од три дела и тоа :

ПРВИОТ ДЕЛ е составен од чаеви, чајни комбинации, мацерати, тинктури, медовини, кантариони, чија база на изработка се исклучиво неотровни лековити тревки од Преспанското поднебје со изразено висок и редок квалитет. Комбинациите на терапијата се прават на основа на претходно составена дијагноза, во чие комбинирање влегуваат и до сто врсти на тревки. Нивните дејства се многубројни и многукратни, а се однесуваат на целосно чистење на организмот, исправување на метаболизмот и хормоналниот систем, крвниот и лимфниот систем, со изразити диуретични, антисептични, антибактериски, холагогни, холеритични и многу други својства кои помагаат при лекување на овие заболувања.

ВТОРИОТ ДЕЛ се состои од РЕЖИМ на исхрана, соодветен на дијагнозата и болеста, работен на основа на долгогодишното искуство, како по теориите на Карпер, Гинтер, Бројс, Зараи, Дајмонт и други светски имиња али прилагоден на нашиот менталитет, навиките, поднебјето, микроклиматските услови и поврзаноста на човекот со местото во кое живее и опстојува и производите во околината. Со исхраната се постигнува исправување на биоритамот, метаболичката рамнотежа, внесување и до 70% дневно животна течности преку овоштите и зеленчукот, правилно јадење и права храна исправен и навремен катаболизам и метаболизам, детоксикација на органите и организмот,

јакнење на одбраната, крвниот, хормоналниот и лимфниот систем.

ТРЕТИОТ ДЕЛ е решавањето на проблемот на психолошкиот фактор - душата, преку почести и директни контакти со човекот третман на човекот како човек а не како предмет на кој мора да му се стави на знаење дека телото е составено од три работи тело, ум и душа, во кои мора да се води сметка и за Надежта, Љубовта и Верата, и со делување, заедничко на сите три работи може да се постигнат саканите ефекти и да се реши проблемот на болеста и тоа како трајно решение.

ТЕРАПИЈАТА е превентивна, заштитна и исцелителна што значи со нејзиното започнување се избегнуваат болките, нападите, дејствата на истата се благоисцелителни, не се силни и јаки, заради што нејзината примена е подолготрајна. Кај одредени болести лечењето може да трае и повеќе месеци (камен, Ту, Ца, цисти и слично), но истото е нештетно, нествара навика и нема нус појави со ниедно лекарство. Единствено што смета е долготрајното пиење на чаевите, но кога ќе се земе во предвид дека со тоа се добиваат трајни решенија е сепак исплатливо.

По завршување на Терапијата од 42 дена се прават вообичаени контроли (крвна слика, ехо, ренгентски нативни снимки) и штом се констатира и од лекарска страна дека резултатот е добар и се прекинува терапијата и се даваат совети за натамошно однесување за догледно време за да не дојде до рецидив, односно повторување на заболувањето.

По методите на лечење со оваа терапија, истата не се

коси нити се спротивставува со лечењето од страна на современата медицина, така да може истовремено да се користат и лекарствата од лекарите а да се спроведува и ова терапија.

Пожелно е при спроведување на терапијата да се нагласува сопствената интуиција односно да се наслушнува организмот што му треба и што треба да се прави и по сопствена иницијатива да се презема она што бара организмот, умот или душата, односно треба самиот на себе да сте си лекар.

САМО СО ЗАЕДНИЧКО ДЕЛУВАЊЕ И СООДЕЈСТВО НА СИТЕ ОВИЕ ФАКТОРИ И СОРАБОТКАТА СО БОЛНИОТ И НЕГОВОТО ДИСЦИПЛИНИРАНО ОДНЕСУВАЊЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА БОЛЕСТА.

КОИ ЧАЕВИ СЕ ЗЕМААТ И КАКО?

ХЕПАТО МИКС 3/1

ХЕПАТО МИКС 4/1

ПРЕСПАНСКА ГОРЧИЦА

БРОНХО МЕД

Во литар и пол зовриена вода се ставаат 3 супени лажици од **Хепато Микс 4/1** и една супена лажица од **Хепато Микс 3/1**.

Се отстава да отстае 12 часа се процедува и се пие во текот на денот а не наеднаш. Се пие 6 денови непрекинато и еден ден се прави пауза. Се пие континуирано недели.

Преспанската горчица се пие 4-5 пати по едно капаче од шишето во текот на денот на гладно.

Бронхо Медом се зема 4 пати по кафено лажиче на гладно.

ИСХРАНА:

Се користи Вегетаријански начин на исхрана.

Корисно е да се зема следново -1 кгр, чист мед се меша со 100 грама бел синап (сомлен), 100 грама сомлено ленено семе и пакетче црн мелен бибер. Сето се меша и се зема три пати на ден на гледно по една супена лажица.

Исхраната може да се спроведува и по крвните групи, при што крвната група А, Б, АБ се претежно вегетеријански групи со исклучок може да се користи месо од мисирка и риба.

Крвната група О , треба во исхрана да вклучува варено или печено месо , не пржено во масло, од сите видови (по малку свинско) за сите крвни групи важи забраната за користење на „**БЕЛИТЕ СМРТИ**“.

- Млеко и млечни производи
- Бело брашно и производи
- Бел шеќер и производи
- Ајвар и други намази.